

Во прегратка на Белград, во прегратка на Атина, во прегратка на Софија, па дури и во прегратка на Тирана, Македонија може да биде вкусен залак, или да ја доживее судбината од Балканските војни од 1912/13 година.

Може ли новата иницијатива за промена на името да придонесе за стабилизирање на односите меѓу Атина и Скопје?

Не, бидејќи цврстиот став на Грција се знае, додека ставот на политичкиот врв во РМ постојано мутира.

Тој колеблив однос нè доведе во ситуација да молиме за влез во НАТО, но и да се чувствуваме помали од "маково зрно" и повторно да го молиме Косово да не се меша во внатрешните односи на РМ.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



ЛЕСНО МУ Е НА НАРОДОТ ДА БИРА КОГА НЕМА ШТО ВЕКЕ ДА ИЗБИРА

"ОКУПАЦИЈА НА М ВО 26 СЛИКИ!"

Додека Косово слави, а Белград нервозно удира на маса, во духот на традицијата Скопје и на таму се смешка - чека што ќе се случи. Може ли во овој момент политичкиот врв да биде разединет околку најважните стратешки прашања за иднината на Република Македонија?

Според последните реакции, тоа и го докажуваат. Во меѓувреме, Нимиц допатува со нова формула - име, кое по сè изгледа ќе биде "земи или остави", така што на крај ние сме "муле кое си останува муле" на Балканот. Тоа значи дека двата настана ќе имаат далекусежни последици врз положбата на Република Македонија на Балканот, но и пошироко, бидејќи недостасува сеопфатна

политичка стратегија, која досега требаше да ја подготви државниот врв.

Затоа во прегратките на Белград, во прегратките на Атина, во прегратките на Софија, па дури и во прегратките на Тирана, Македонија може да биде вкусен залак, или да ја доживее судбината од Балканските војни во 1912/13 година.

Филмот "Окупација во 26 слики" се одвива пред очите на јавноста, а ние молчиме и немаме моќ нешто да преземеме, иако пред нос ни "шетаат шејтани", разузнавачи, шпиони и друг сомнителен странски кадар, кој дели лекции и ја распарчува, ја дроба Македонија. Овој процес нè наведува на зата дека многу тешко ја добивме неза-

висноста, а уште потешко ќе ја задржиме. Затоа се прашуваме кој сè работи против интересите на Република Македонија, односно кој сè придонесе за алармантната положба на нашава земја во меѓународните односи и релации?

Имено, може ли новата иницијатива за промена на името да придонесе за стабилизирање на односите меѓу Атина и Скопје? Не, бидејќи цврстиот став на Грција се знае, додека ставот на политичкиот врв во РМ постојано мутира.

Тој колеблив однос нè доведе во ситуација да молиме за влез во НАТО, но и да се чувствуваме дека сме помали од "маково зрно" и повторно да го молиме Косово да не се меша во внатрешните односи на РМ.



Оваа пат позиција нè става во небрано, не знаеме што е полошо - ставот на Грција околу името и неизвесниот влез во Алијансата, или независноста на довчерашната српска покраина.

ДОМИНО ЕФЕКТОТ

Во овој момент нè зачудува игноранскиот и лежерен став на двете највисоки политички институции во државата, претседателите на РМ и на Владата. Доколку се најде на малку разбирање, тогаш ќе ни бидат јасни политичките позиции на РМ за влез во североатлантското семејство.

Исто така, би можеле да ја разбереме и дремливоста во однос на прашањето за признавањето на независноста на Косово, како и реперкусиите врз нашата земја, која соочена со реалноста не може многу да смени, освен да набљудува и соодветно да реагира. Меѓутоа, прашање е дали првите луѓе во Република Македонија имаат политички капацитет да одговорат на двете најактуелни прашања. Имено, Аборицините го знаат значењето на бумерангот, но дали македонскиот политички врв умее да го фати или да го врати таму од каде што бил фрлен. Тоа е голема дилема.

Според согледувањата на Меѓународната комисија за Балканот, доколку прогласувањето на независноста на Косово, како прашање погрешно се третира, тогаш овој процес ќе предизвика домино ефект во регионот. Во кон-

Резултатите од истражувањата покажуваат дека албанското население на Косово и во Албанија во релативно голем процент ја прифаќа идејата за "голема Албанија", иако во целина ова прашање се разликува кај другите групи во регионот.

Сепак, и Албанците во Македонија сметаат дека овој процес е пожелен и можен. Ова покажува дека сè уште е во тек процесот на градење на нацијата во албанските заедници на Балканот.

Со прогласувањето на независноста на Косово, формално ги нема границите меѓу Приштина и Тирана, иако таквата политичка или географска позиција функционира уште од 1999 година. Истиот статус важи и за северната македонска граница, која Косово не ја признава и затоа го одложуваше процесот на одбележување на меѓународната граница.

ПРОБНИ БАЛОНИ

Според сите показатели, процесот интензивно се одвива и во РМ, бидејќи индолентниот однос на македонските партии, без разлика дали се на власт или во опозиција, отворено придонесува за развивање на идејата за создавање голема Албанија или големо Косово.

Всушност, што значеа сите досегашни потези на власта и на опозицијата!? Зошто се основа нов универзитет во Штип? Зошто се најави формирање на Клинички центар во Тетово? Кој ја минира полициската акција во Бродец? Кој сè атакува врз првиот човек на УБК?

Во овие две изминати години од смената на владејачката гарнитура се случила парадоксални политички нешта, кои одеа против националните и државните интереси. Имено, кога кралот ја изгуби власта врз зградата на "Илинденска" ББ веднаш почнаа дворските сплетки. За лаикот тоа беа оправдани ѓаволски игри, но за добрите познавачи на главоболките во македонската политика тоа беа брзоплети и изнудени чекори. Меѓутоа, откако падна кралицата на кокаинот, многу нешта станаа појасни, чекорите кои го следеа патот на провокациите и на информациите, кои излегуваа од таборите на македонските политички партии одеа во прилог на главната теза за наводно договорен-

МАКЕДОНИЈА

"ШЕЈТАНИТЕ" СЕ ШЕТААТ

Филмот "Окупација во 26 слики" се одвива пред очите на јавноста, а ние молчимо и немаме моќ нешто да преземеме, иако пред нос ни "шетаат шејтани", разузнавачи, шпиони и друг сомнителен странски кадар, кој дели лекции и ја распарчува, ја дробни Македонија. Овој процес нè наведува на тезата дека многу тешко ја добивме независноста, а уште потешко ќе ја задржиме.

тест на ова прашање се и истражувањата на Комисијата од април 2005 година, кога таа оцени дека распаѓањето на Македонија и воспоставувањето голема Албанија се две случувања, кои можат значително да го дестабилизираат регионот. Резултатите од истражувањата покажуваат дека албанското население на Косово и во Албанија во релативно голем процент ја прифаќа идејата за "Голема Албанија", иако во целина ова прашање се разликува кај другите групи во регионот. Сепак, и Албанците во Македонија сметаат дека овој процес е пожелен и можен. Ова покажува дека процесот на градењето на нацијата во албанските заедници на Балканот сè уште е во тек. Доколку меѓународната заедница не успее на регионот да му понуди убедлива европска перспектива, тогаш постои веројатност Албанците да ја поддржат и да ја реализираат идејата за создавање голема Албанија или големо Косово.,

ното распаѓање на Република Македонија.

Прв пат, како пробен балон, оваа теза беше пуштена во јавноста за време на пилот проектот за размена на територии, но откако идејата падна во вода, актерите на субверзивната и на специјалната игра против нашата држава, го сменија сценариото.

Она што по пат на војна тие не го добија, како роденденски подарок им беше спакувано преку новата територијална поделба. Тоа значи дека она што вчера ни се случи и денес се одвива на теренот. Против опстојувањето на Република Македонија работат два македонски политички центри. Едниот центар длабоко се врзува за сегашната политичка конјunktura, додека другата страна е блиска до симнатата власт. Одговор на нашата рендгенска политичка слика се последните показатели: спласна акцијата против корупцијата, се отвори Пандорината кутија - богатството на директорот на УДБ, бидејќи ако тој биде сменет тогаш се знае дека паѓа и премиерот. Тоа значи дека сè се

За лаик тоа се оправдани ѓаволски игри, но за добрите познавачи на главоболките во македонската политика тоа беа брзоплети и изнудени чекори. Меѓутоа, откако падна кралицата на кокаинот, многу нешта станаа појасни, чекорите кои го следеа патот на провокациите и на информациите, кои излегуваа од таборите на македонските политички партии одеа во прилог на главната теза за наводно договореното распаѓање на Република Македонија.

Прв пат, како пробен балон, оваа теза беше пуштена во јавноста за време на пилот проектот за размена на територии, но откако идејата падна во вода, актерите на субверзивната и на специјалната игра против нашата држава, го сменија сценариото.

врти околу власта, без разлика што таа најмногу зависи од албанските партии. Имено, цели две години опструкциите во Собранието, опструкциите во Владата, опструкциите во МВР, се последица на игрите за освојување или за зачувување на власта. Но, доколку оваа слика е за јавноста, што всушност крие заткулиската игра.

Зошто во Скопје допатува еден од најголемите оперативци на Францус-



ИМА ЛИ РАЗЛИКА МЕЃУ ДИПЛОМАТСКАТА КУРТОАЗИЈА И ОНА ШТО ЗНАЧИ "ПОНИЗНОСТ"?

ката разузнавачка служба? Што тој му пренесе на македонскиот претседавач? Во која насока тој треба политички да дејствува? Во насока кон Приштина, или во правец на интересите на Белград!? Како на оваа појава гледа Софија, а како игра Тирана?

Пред десет години истиот француски разузнавач тајно ја посети Македонија, но тогаш имаше други директиви, кои му беа пренесени на високиот македонски претседавач со државата. Оние малкумина кои знаеја што се готви, тогаш се смееја, но сега многу сериозно ја сфатија неговата посета, бидејќи пред да допатува во нашиот главен град тој се консултираше и со Питер Фејт, старонивниот мисионер во Скопје и во Приштина. Тоа значи дека врските меѓу балканските политички центри со Брисел ни подготвуваат стара манџа, која не така далеку ја сркавме во 2001 година, и ако сакате ја сркаа Македонците и во 1912/13 година.

Паралелно додека се обидуваме да го разоткриеме Бермудскиот триаголник во Скопје, и албанските лидери одат на отчет во Призрен. Тоа значи дека Приштина не е главен разузнавачки центар, туку Призрен, кој во догледно време ќе го преземе значењето на приматот, во однос на административниот центар на Косово, на новата, на втората или на единствената албанска држава на Балканот и во Европа, која се устоличи со Призренската лига.

Во овој момент нè зачудува игнорантскиот и лежерен став на двете највисоки политички институции во државава, претседателот на РМ и премиерот на Владата. Доколку се најде на малку разбирање, тогаш ќе ни бидат јасни политичките позиции на РМ за влез во североатлантското семејство.

Исто така, би можеле да ја разбереме и дремливоста во однос на прашањето за признавањето на независноста на Косово, како и реперкусиите врз нашата земја, која соочена со реалноста не може многу да смени освен да набљудува и соодветно да реагира. Меѓутоа, прашање е дали Република Македонија има политички капацитет да одговори на двете најактуелни прашања.

Во тој контекст можеме само да ја сфатиме сегашната позиција на државниот врв на Македонија, кој предвреме ја подели нашава земја, така што "Ѓорѓи сардисан" од секогаш бил "Ѓорѓи сардисан".